



**Влада на Република Северна Македонија**  
Совет за соработка со и развој на граѓанскиот сектор

9 октомври 2020

**ЈАВЕН ПОВИК**  
**за учество на два члена и еден набљудувач од здруженија и фондации во**  
**Заедничкиот консултативен комитет за граѓанското општество на Европската Унија**  
**и Република Северна Македонија**

Советот за соработка со и развој на граѓанскиот сектор, на барање на Министерството за труд и социјална политика, објавува Јавен повик за учество на два члена и еден набљудувач од здруженија и фондации во Заедничкиот консултативен комитет за граѓанското општество на Европската Унија и Република Северна Македонија.

Заедничкиот консултативен комитет за граѓанското општество на Европската Унија и Република Северна Македонија (ЗКК) е заедничко работно тело за граѓанското општество на земјите –кандидатки за членство во Европската Унија (ЕУ) и Европскиот економски и социјален комитет (ЕЕСК). Целта на ЗКК е да ги набљудува односите помеѓу ЕУ и Република Северна Македонија (РСМ) од гледна точка на граѓанското општество и да ги промовира контактите и дискусијата меѓу претставниците на граѓанското општество на двете страни за економско-социјални прашања од заеднички интерес.

ЗКК за граѓанското општество помеѓу РСМ и ЕУ е воспоставен по барање на РСМ за воспоставување на ваков Комитет со ЕЕСК со политичка одлука за поддршка на Четвртиот состанок на Советот за стабилизација и асоцијација. ЗКК започна со работа во 2009 година, со одржување на прв состанок на 25.9.2009 година. Последниот состанок ЗКК го одржа во 2013 година и од тогаш до денес ова тело е во мирување.

Согласно Деловникот за работа на ЗКК од 25.9.2009 година и неговата измена од 19.4.2012 година, ЗКК е составен од 12 членови, по 6 од двете страни (РСМ и ЕЕСК). Мандатот на членовите е во траење од две и пол години, за чие времетраење секој од членовите може да биде заменет со друг член од организацијата од која е делегиран. Составот на шесте членови од страна на РСМ се избира од редовите на репрезентативните социјални партнери согласно Законот за работните односи (2 члена од репрезентативно здружение на работодавачи на национално ниво и 2 члена од репрезентативен синдикат на национално ниво) и 2 члена од редовите на граѓанското општество во РСМ.

Покрај членовите, во работата на ЗКК учествуваат и најмногу до 8 постојани набљудувачи, по најмногу 4 од двете страни (РСМ и ЕЕСК). Три од постојаните набљудувачи по правило се назначуваат од редовите на нерепрезентативните синдикати и здруженија на работодавачи и еден постојан набљудувач од редовите на граѓанското општество.

ЗКК согласно Деловникот за работа се состанува два пати годишно, еднаш во РСМ и еднаш во седиштето на ЕЕСК.

Кандидатите за два члена и еден набљудувач од здруженија и фондации во ЗКК треба да имаат професионални компетенции и граѓанска активност **од области на економско-социјалната сфера (владеење на право, човекови права, заштита на животната средина, вработување и пазар на труд, социјална заштита, работни односи, законодавство на Европската Унија).**

Кандидатите за два члена и еден набљудувач од здруженија и фондации во ЗКК потребно е да бидат поддржани од организации кои:

1. се регистрирани согласно одредбите на Законот за здруженија и фондации најмалку три години пред објавувањето на јавниот повик;
2. во статутот имаат утврдено дејности и цели во некоја од наведените области на економско-социјалната сфера ;
3. работењето и дејствувањето е насочено кон пошироката јавност и кон интересите на заедницата.

Кандидатите за два члена и еден набљудувач во ЗКК треба да ги исполнуваат следните услови:

1. да поседуваат најмалку три години работно или волонтерско искуство во граѓанскиот сектор во некоја од наведените области на економско-социјалната сфера ;
2. да имаат експертиза по прашања од граѓанскиот сектор во некоја од наведените области на економско-социјалната сфера (број на спроведени проекти, објавени публикации, учество во работни групи, иницирање и учество во процеси за застапување и сл.);
3. активно да го познаваат англискиот јазик;
4. да не се членови на органи на политички партии;
5. да не се избрани или именувани лица;
6. да не се вработени во орган на државната управа.

Пријавувањето се врши на образец што може да се преземе од веб-страницата [www.nvosorabotka.gov.mk](http://www.nvosorabotka.gov.mk).

Кон пријавата (потполнет образец, потпишан од застапникот на организацијата и заверен со печат на организацијата) треба да се приложи:

1. кратка биографија на кандидатот и
2. профил на организацијата која предлага кандидат.

**Рокот за поднесување на пријавите е најдоцна до 22 октомври 2020 година.**

Здруженијата и фондациите не можат да поднесат повеќе од една пријава.

Пријавите со непотполна документација или поднесени по истекот на предвидениот рок нема да се разгледуваат.

Пријавата со целокупната документација треба да се достави преку електронска пошта на [nvosorabotka@gs.gov.mk](mailto:nvosorabotka@gs.gov.mk) со назнака „Пријава за учество во ЗКК“.